

Врз основа на член 70 став 8 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05, ..... и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12.09.2019 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**за изменување и дополнување на**  
**Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение**  
**за основање на затворен инвестициски фонд**

**Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (“Службен весник на РМ” бр. 27/2010 и 99/2014) во

член 4

став (2)

- точка 13, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,
- точка 14 зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

По став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

*(3) Документите од став 2 точка 13 и 14 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.*

Постојните ставови (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

По ставот (4) кој стана став (5) се додаваат три нови става (6), (7), и (8) кои гласат

*„(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на членот на надзорниот одбор на затворениот фонд.*

*(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 2 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.*

*(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,*

Постојните ставови (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (9), (10), (11) и (12).

## Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

### *„Член 4-а*

*Лицата од член 4, задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.,,*

## Член 3

Во Прилог 1: Образец Б-ООЗФ, во точка 2, подточка 2.5. и подточка 2.6 зборовите „единствен матичен број или број на пасош,, се бришат.

## Член 4

По Прилог 1 се додава нов Образец, Прилог 2 (Потерда за извршен увид), кој задолжително ги содржи следните елементи „ден на вршење на увидот, лица кои го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј документ за лична идентификација се врши увид, државјанство (за лица странски државјани), датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престојувалиште), број на лична карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важност,,,

## Член 5

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд.

## Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**Број 01-819/2**  
**Скопје, 12.09.2019 година**

**Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател  
Mr.Sc. Nora Aliti**

**Образец, Прилог 2**

**Потврда за извршен увид**

На ден \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година од страна на овластените лица \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_, вработени во Комисијата беше извршен увид во лична карта / патна исправа на лицето \_\_\_\_\_.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме \_\_\_\_\_;

Државјанство (за лица странски државјани) \_\_\_\_\_;

Датум на раѓање \_\_\_\_\_;

Место на раѓање \_\_\_\_\_;

ЕМБГ \_\_\_\_\_;

Адреса на живеење/престојувалиште \_\_\_\_\_;

Број на лична карта/патна исправа \_\_\_\_\_;

Издадена на ден \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_;

Рок на важност \_\_\_\_\_.

Увидот е извршен од лицата  
лицето

Документот е донесен од

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_